

МИСИЈА

Инклузивното образование и унапредување на меѓуетничката соработка меѓу учениците, наставниците и родителите е приоритет во работење на нашето училиште. Квалитетот на воспитно образовната работа е подобрен со употреба на информатичката технологија, воведување на иновации во наставата и професионален пристап на вработените.



ВИЗИЈА

Адаптирање и проширување на просторните капацитети на училиштето и набавка на современа технологија ќе овозможат да создадеме подобра клима за работа и среќно опкружување за сите. Прилагодување на наставата според потребите на учениците, почитување и поддржување на различностите ќе создадат услови за подобра инклузија на сите ученици.

Бидете наши соработници
Заеднички да ја градиме
иднината на нашите деца.



**ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ“
ВОЛКОВО- ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**

Адреса:
ООУ „Јоаким Крчоски“- Волково
Телефон и факс: 02 20-53-117
Email-jkvolkovo@yahoo.com
Ѓорче Петров , Скопје
Македонија

Април 2017

Почитувани родители,

Во согласност со Законот за основно образование на Република Македонија, ООУ „Јоаким Крчоски“ Волково објавува упис на две паралелки во прво одделение за учебната 2017/2018 година.

Право на упис во прво одделение имаат сите деца кои до 31.12.2017 година ќе наполнат 6 години и дополнитено децата кои до 31.01.2018 година ќе наполнат 6 години (по барање на родител).

Потребни документи за упис:

- На увид – извод од матичната книга на родените за детето и лични карти од родителите;
- Потврда за примени задолжителни вакцини издадена од надлежна здравствена установа;
- Потврда издадена од стоматолог од Јавно Здравство *potvrda izdadena od stomatolog* во Поликлиника Ѓорче Петров
- Уписот трае во текот на месец Мај, со претходно договорен термин на телефон: 20-53-117



За учениците од прво одделение обезбедуваме детски компјутери во наставата!



Покрај редовната настава, учениците се вклучуваат во воннаставни активности, посети на културни установи, музеј, театар, детски фестивали.



Наставата за учениците од прво одделение е организирана во две смени:

- Првата смена започнува со работа во 8.00 до 11.55 часот.
- Втората смена започнува со работа во 13.30 до 17.25 часот.

За сите ученици е обезбеден:

- бесплатен дневен престој;
- згрижување на деца половина час пред и по наставата;
- бесплатен автобуски превоз
- организирана исхрана- ужинка
- здравствена превентива

